

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Зилал Шабани од Тетово УП2 09-230/22 од 9 ноември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Зилал Шабани од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-230/22 од 9 ноември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на објект во с. Лавце, Тетово.

Жалителот потенцира дека на 200 метри од објектот има трафостаница и рестораните на Бањиште на двете страни од реката Пена, а и една мала хидроелектрана во близина.

Според Електродистрибуција – од објектот до трафостаница ТС Лисец 1 има големо растојание, поточно 1100 метри.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 18 ноември 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-230/22 од 9 ноември 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - Решение за одбивање бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година на КЕЦ Тетово
  - Слики од мерните ормари и трафостаница во близина
2. Дополнителни докази од 16 ноември 2022 година со прилог:
  - Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 19 октомври 2022 година
  - Имотен лист бр. 243 за КП бр. 260/4, КО ЛАВЦЕ
  - Уверение дека за КП бр. 260/4, КО Лавце не е донесен УПС.
  - GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–230/22  
24 ноември 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски